

Име и презиме	Весна Крстеска
Звање	Доктор на земјоделски науки
Позиција	Виш научен соработник – вонреден професор
Адреса	Адем Адemosки 14 - Прилеп
Тел./факс	076 561 380
e-mail	vkrsteska@yahoo.com

CV:

I. Датум и место на раѓање: 13.12.1971 година, Прилеп

II. Универзитетско образование:

2007-Докторска дисертација: “*Афидофагни осолики муви (Diptera, Syrphidae) на тутунот во Прилепско*”, Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

2001- Магистерска теза: “*Предатори и паразити на лисната вошка Myzus persicae Sulz. на тутунот*”, Земјоделски факултет -Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” -Скопје

1995 - Дипломска работа: “*Штетници на тутунот со посебен осврт на Heliothis armigera Hbn*”, Земјоделски факултет -Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” -Скопје

III. Научни, наставни и стручни активности:

Научни активности:

2011 – Виш научен соработник

2007 - Научен соработник

2001 – Асистент

1997 - Помлад асистент

Наставни активности:

2011 - Вонреден професор по предметите:

- Заштита на тутунот и тутунските преработки
- Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,
- Интегрална заштита на тутунот од штетници,
- Еколошки аспекти во производството на тутун

2008 - Доцент по предметите:

- Заштита на тутунот и тутунските преработки
- Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,
- Интегрална заштита на тутунот од штетници,
- Еколошки аспекти во производството на тутун

Стручни активности:

Членство: (Совет, Друштва, Комисии, Комитети, Одбори и слично)

- Сенат на УКЛО, Научен совет на НИТП, Комисија за издавачка дејност при УКЛО и НИТП, секретар на постдипломски студии на НИТП, раководител на Одделението за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели, повеќе мандати член на Советот на НИТП, Уредувачки одбор на списанието ТУТУН/ТОВАССО, Наставнички совет на НИТП, Комисија за јавни набавки при НИТП, Здружение за заштита на растенијата на Р. Македонија, Друштво за

наука и уметност – Прилеп, национални комисији за подготовка на документи, закони и правилници од областа Заштита на растенијата во Р. Македонија.

IV. Научноистражувачки активности:

Практикум по заштита на тутунот. Институт за тутун-Прилеп 75, Прилеп (коавтор)

/

-Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни списанија како и во зборници од собири - 46

- Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции, советување и друго (заедно автор и коавтор) - 59

V. - Обуки и студиски престој

Студиски престој во Р. Бугарија, 2011 г., Инститит за тутун и тутунски преработки-Пловдив